

## СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

**Предмет: Промоција на Позициски документ на МАСИТ за јавни набавки на ИКТ во Македонија**

**Датум: Четврток, 23.12.2010, 11:00 часот,**

**Место: Стопанска комора на Македонија, 5ти кат, сала 4, Скопје**

МАСИТ како Стопанска комора на компаниите кои работат во полето на информатички и комуникациски технологии, во рамки на своето 10 годишно постоење, постојано превзема активности за унапредување на деловниот амбиент и општата бизнис клима во државата што всушност претставува еден од врвните стратешки приоритети на МАСИТ.

Темите врзани јавната потрошувачка во ИКТ од страна на државните институции а особено структурата на јавната потрошувачка како двигател на развојот на ИКТ секторот, се постојано присутни и се од интерес за компаниите членови на МАСИТ. Согласно тоа, МАСИТ, во соработка со Програмата на УСАИД за човеков и институционален развој, идентификуваше потреба сите свои ставови и препораки да ги интегрира во еден документ, таканаречен Позициски документ. За креирањето на овој документ, беше направена посебна студија во рамките на која што беше направена анализа на економско-финансиските перформанси на ИКТ секторот, влијанието на јавните набавки врз перформансите и развојот на ИКТ секторот, законските и подзаконските акти за јавни набавки и начините на кои тие се спроведуваат, како и добрите практики во областа на јавни набавки на ИКТ од страна на Европската Унија и Светстакта алијанса за информатички технологии и услуги (WITSA). Врз основа сознанијата во студијата се извлечени соодветни заклучоци во форма на ставови и препораки и се презентирани во посебен Позициски документ. Студијата, како и позицискиот документ кој произлезе како резултат на истата се направени од страна на Професор Ванчо Узунув, а во соработка со Програмата на УСАИД за човеков и институционален развој. Воедно во процесот на креирањето на овој документ беше остварена соработка со Министерството за информатичко општество, Бирото за јавни набавки, како и Кабинетот на заменик Претседателот на Владата на РМ одговорен за економски прашања, при обезбедување информации и податоци значајни за креирање на овој документ.

**Промоцијата на позицискиот документ се одржува денес, четврток, 23.12.2010, со почеток од 11:00 часот, во Стопанската комора на Македонија.**

МАСИТ очекува со овој документ да ги приближи своите идеи до пошироката јавност и до соодветните институции кои имаат надлежности во областа на планирањето и спроведувањето на јавните набавки, и да ја подобри својата способност да биде препознаен партнер на Владата за дијалог и активно вклучување во клучните дискусии за спроведување на процедурите за јавните набавки како и за регулаторната политика во оваа област.

Дополнително, МАСИТ очекува да **ја подигне свеста** во јавните институции за **стратегиски, сеопфатен и структуриран пристап во трошењето на буџетските средства** за набавка на ИКТ, **да посочи промени во административните процедури** кои се однесуваат на јавните набавки, да **укаже** на неопходноста од **соодветна надградба на лицата** со овластувања за планирање и реализација на јавни набавки, како и **да информира** за активностите кои МАСИТ ќе ги направи за **поддршка на јавните институции** за исполнување на наведените препораки.

Во позицискиот документ се презентирани:

- Предлог мерки кои се однесуваат на **обемот на буџетски средства** кои ќе се наменат за набавка на ИКТ опрема, софтвер и услуги;
- Предлог мерки кои се однесуваат на **постапките за јавни набавки** и нивното спроведување при јавните набавки на ИКТ опрема, софтвер и услуги, и
- Предлог мерки кои се однесуваат на други прашања тесно поврзани со спроведувањето на јавните набавки на ИКТ во Република Македонија за **унапредување на капацитетот на ИКТ компаниите за иновации и конкурентност**

Генералните препораки наведени во Позицискиот документ се:

- МАСИТ верува дека е **неопходно** да дојде до **одредени промени за унапредување на постапките** на јавни набавки на ИКТ во Република Македонија.
- На тој начин **ќе се поттикнат конкурентноста, динамиката, и одржливоста на развојот на македонскиот ИКТ сектор**, а во крајна линија и на целокупната национална економија
- МАСИТ првенствено **ја изразува својата спремност за соработка со Владата** на Република Македонија и другите **клучни заинтересирани страни**, со цел изнаоѓање на најадекватните начини за подобрување на постојната состојба во однос на јавните набавки на ИКТ

Во последните пет години, ИКТ секторот на Република Македонија, во просек, има забележано стапки на пораст на приходите од над 9%, а на додадената вредност и на бројот на вработените лица од речиси 5%. Со тоа, тој сектор значајно влијае врз развојот на целокупната економија на Република Македонија. Самите мерки кои се предложени во овој Позициски документ МАСИТ ги гледа како инструмент за развој на домашната ИКТ индустрија, која како индустрија со висока дополнителна вредност понатаму ќе има и големо влијание врз секундарните индустрии, а со тоа и врз:

- Подобрувањето на деловното опкружување во Република Македонија, како и на продуктивноста на голем број компании ;
- Создавањето можности за изградба на економијата на Република Македонија како економија базирана на знаење;
- Поддршката на извозот на Република Македонија;
- Развојот на локални ИКТ решенија кои служат за унапредување на македонското општество
- Унапредувањето на општата продуктивност и пристапност до информации во областите на здравството, социјалните услуги и образованието.

Скопје, 23.12.2010

## ЗА МАСИТ

МАСИТ претставува стопанска комора на компаниите во Република Македонија од областа на информациската и комуникациската технологија. Својата улога МАСИТ ја обавува врз основа на следната следната поставена мисија: **да биде глас, ресурс и движечка сила за создавање конкурентен ИКТ сектор во Република Македонија, кој ќе придонесува за градење просперитет на македонската економија и на граѓаните.**

Со своите компании членки МАСИТ претставува движечка сила на ИКТ секторот на Република Македонија. Почнувајќи од 2000 година, МАСИТ обезбедува услуги на своите членки кои им овозможуваат развој на секторот, а со тоа воедно и побрз развој на економијата на Република Македонија.